



**УСЛОВИ ЗА РАБОТЕЊЕ СО ДЕНАРСКА/ДЕВИЗНА СМЕТКА НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - РЕЗИДЕНТ СО ВАЖНОСТ
ОД 25.11.2020 година**

ПАСИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА - РЕЗИДЕНТИ

	Каматна стапка
Позитивно салдо на трансакциска сметка на резидент	0,00%

	EUR	AUD	USD	GBP	CHF	Други
Позитивно салдо на девизна трансакциска сметка на резидент	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ДЕНАРСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА – РЕЗИДЕНТИ

Готовински платен промет

Готовински уплати

• готовинска уплата на сопствена трансакциска сметка на клиент - физичко лице во Банката	Без надоместок
• готовинска уплати за комунални услуги за кои Банката има договор (на терет на правното лице со кое Банката има склучено договор)	Без надоместок
• готовински уплати за сметки за електрична енергија кон ЕВН Хоме ДОО Скопје	30 ден.
• готовински уплати за сметки за вода и комунални услуги кон ЈП Водовод и канализација Скопје	35 ден.
• готовински уплати за сметки за снабдување со топлинска енергија кон Балкан енерџи ДООЕЛ Скопје и АД ЕСМ подружница „Енергетика“	35 ден.
• готовинска уплата на сметки на клиенти - правни и физички лица во Банката (по налог)	
• за износи до 5.000,00 денари	35 ден.
• за износи од 5.001,00 денари	50 ден.
• готовинска уплата на сметки на клиенти (правни и физички лица) во други банки	
• за износи до 5.000,00 денари	50 ден.
• за износи од 5.001,00 денари	90 ден.
• Готовински уплати преку МИПС	200 ден.

Готовински исплати

<ul style="list-style-type: none"> • Готовинска исплата од трансакциска сметка (вклучувајќи и исплата на пренесени средства од пристигната пензија на штедна книшка и исплата на пренесени средства од штеден влог по видување) со исклучок на: <ul style="list-style-type: none"> - еднократна исплата на камата или пренесени средства од орочен депозит; - еднократна исплата на средства по основ на одобрен кредит; - при исплата на средства по основ на тргување со ХВ преку ДХВ. 	0,15% мин. 20 ден. макс. 3.000 ден.
---	--

Безготовински платен промет

a) Трансакции преку интерен клиринг	
• налози до 10.000 ден.	21 ден. по налог
• налози од 10.001 ден.	31 ден. по налог
b) Трансакции извршени преку КИБС	
• налози до 12 часот до 10.000 ден.	35 ден. по налог
• налози до 12 часот од 10.001 ден.	46 ден. по налог
• налози по 12 часот до 10.000 ден.	35 ден. по налог
• налози по 12 часот од 10.001 ден.	46 ден. по налог

в) Трансакции извршени преку МИПС	
• налози до 12 часот	200 ден. по налог
• налози по 12 часот	200 ден. по налог
г) Уплати за сметки за електрична енергија кон ЕВН Хоме ДОО Скопје	20 ден. по налог

Спроведување налог ПП 53 (за исплата на плата)

• спроведен преку КИБС (по трансакција)	20 ден.
• интерен налог (по трансакција)	3 ден.
• спроведен преку МИПС (по трансакција)	60 ден.

Електронско плаќање за физички лица

а) Трансакции преку интерен клиринг	
• налози до 10.000 ден. (по налог)	0 ден.
• налози од 10.001 ден. (по налог)	0 ден.
б) Трансакции извршени преку КИБС	
• налози до 10.000 ден. (по налог)	11 ден.
• налози од 10.001 ден. (по налог)	14 ден.
в) Трансакции извршени преку МИПС	
• налози преку МИПС (по налог)	99 ден.
г) Спроведување налог ПП53 (за исплата на плата)	
• спроведен преку КИБС (по трансакција)	8 ден.
• интерен налог (по трансакција)	0 ден.
• спроведен преку МИПС (по трансакција)	60 ден.
д) Уплати за сметки за електрична енергија кон ЕВН Хоме ДОО Скопје (по налог)	10 ден.

Други услуги во денарскиот платен промет за физички лица

Отворање и водење трансакциски сметки

• Отворање трансакциски сметки	Без надоместок
• Итно отворање на трансакциска сметка по барање на физичко лице, со итна пратка	150 денари
• Водење трансакциска сметка на физички лица со вкупен промет до 500 МКД	Без надоместок
• Водење трансакциска сметка на физички лица со вкупен промет над 500 МКД	35 ден./месечно
• Водење трансакциска сметка на физички лица што имаат само евидентен промет од трансакции од штеден влог во Банката	Без надоместок
• Водење трансакциска сметка на неактивен корисник - физичко лице	70 ден./месечно*
• Затворање сметка (салдирање и ликвидација) на барање на клиент	200 ден.
• Затворање сметка на починати лица и во согласност со законски прописи	Без надоместок
• Издавање потврда за ликвидација на трансакциска сметка заради пренос во др. банка на барање на клиент	200 ден.

*Доколку на денот на задолжувањето, висината на надоместокот е повисока од состојбата на сметката се задолжува надоместок во висина на состојбата на сметката.

Изводи и други документи

• Печатење редовен извод од трансакциска сметка (до два извода месечно)	Без надоместок	
• Повторно печатење веќе издаден редовен извод од трансакциска сметка (препис)	20 ден.	3,6 ден. ДДВ
• Печатење извод од трансакциска сметка по барање на сопственикот вон редовните два и по избор	50 ден.	9 ден. ДДВ
• Издавање потврди за извршено плаќање	200 ден.	36 ден. ДДВ
• Издавање картица на промет на сметка	150 ден.	27 ден. ДДВ
• Издавање разни други потврди, заверки на податоци и движење на сметка-картица на барање на корисникот (цена од потврда или заверка)	200 ден.	36 ден. ДДВ

Присилна наплата по извршни решенија и задолжница

• Извршување судски одлуки, извршни решенија и други налози за наплата на побарување по решение на надлежен орган	1.200 ден.
• Блокада и деблокада на трансакциска сметка по решение примено во Банката	400 ден.
• Делумно извршување на решение за присилна наплата (за секоја делумна наплата освен последната, за која се наплатува редовната провизија за извршување)	100 ден.
• Извршување решенија за присилна наплата за радиодифузна такса	300 ден.
• Пресметка на камата по каматна пресметка при извршување решение за присилна наплата	50 ден.

Достава на пресметка на камата

• Доставка на пресметка на камата по решение од надлежен орган од главница	200 ден.
• Доставка на пресметка на камата по барање на корисник од главнина	200 ден. + 36 ден. ДДВ

Други услуги

• Одобрување и обнова на дозволеното пречекорување	200 ден.
• Одобрување и обнова на дозволено пречекорување обезбедено со депозит	1.000 ден.
• Изработка на каматен лист по трансакциска сметка по барање на странката	200 ден. 36 ден. ДДВ
• Праќање опомена поради неоправдано минусно салдо на трансакциска сметка над 200 денари	
• Прва опомена (известување)	150 ден.
• Втора опомена	300 ден.
• Опомена пред тужба	600 ден.
• Подготовка и доставување податоци за состојба на сметки по службено барање на извршител по решение на надлежен орган	500 ден.
• Подготовка и доставување податоци за состојба на сметки по доставено службено барање на нотар (оставинска постапка и сл.)	500 ден.
• Проверка на состојба на трансакциска сметка со Visa Classic Debit - дебитна картичка на ATM уред:	
○ на ТТК Банка	10 ден.
○ други банки	20 ден.

3.2.6. Други услуги по денарско работење

• Отворање штедни книшки	Без надоместок
• Администрирање на неактивна штедна книшка по видување	300 ден. годишно*
• Издавање потврда за штеден влог на барање на корисникот	100 ден. + 18 ден. ДДВ
• Издавање потврда за ликвидација, односно салдирање штедна книшка (освен за починати лица – без надоместок)	100 ден.
• Амортизација (замена) на изгубена штедна книшка	100 ден.
• Изработка и печатење пресметка на потребни средства за окуп на станови во општествена сопственост	150 ден.
• Пресметка за плаќање месечна рата по договор што се води во Банката или во друга банка за плаќање општествени станови	50 ден.
• Исплата на готовина на парични картички (од приватна интернационална банка)	2,00%
• Надомест за замена на оштетени банкноти на сите пари	7% од износот
• Замена на ковани за книжни пари	10% од износот

***Доколку на денот на задолжувањето, висината на надоместокот е повисока од состојбата на сметката, се задолжува надоместок во висина на состојбата на сметката**

ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА - РЕЗИДЕНТИ

Исплати/уплати на ефективни странски пари и ефективни денари

Исплата на ефективни странски пари за резиденти

<ul style="list-style-type: none"> Исплата на ефектива - (прилив од дознака, одлежан 5 дена од датумот на книжење на приливот на сметката на корисникот) 	Без надоместок
<ul style="list-style-type: none"> Исплата на ефектива – прилив од дознака 	до 6.000 ден.(во денарска противвредност на валутата која се испраќа) - 100 ден. од 6.001 ден.(во денарска противвредност на валутата која се испраќа) - 0,30% мин.150 ден
<ul style="list-style-type: none"> Исплата на ефектива - прилив од странска пензија 	1,50% мин 150 ден.
<ul style="list-style-type: none"> Исплата на ефектива - странска пензија директно од странска банка 	0,50% мин. 250 ден.

Исплата/уплата на ефективни странски пари и ефективни денари за нерезиденти

<ul style="list-style-type: none"> Исплата на ефективни денари 	0,50% мин. 250 ден.
<ul style="list-style-type: none"> Исплата на ефектива – прилив од дознака 	0,50% мин. 250 ден.
<ul style="list-style-type: none"> Исплата на ефектива - прилив од странска пензија 	1,50% мин. 250 ден.
<ul style="list-style-type: none"> Уплата на ефектива 	0,20% од денарската противвредност

Други услуги по девизни работи за физички лица

А. Издавање потврда за поседување штеден влог (за амбасади за добивање виза)	200 ден. по потврда (влогот да е одлежан 10 дена)	36 ден. ДДВ
Б. За бордеро	200 ден.	36 ден. ДДВ
В. Исплата на бесправно одземени девизи по решение на Министерство за финансии		
<ul style="list-style-type: none"> за износи до 5.000 ЕУР 		1,00% мин. 1.000 ден.
<ul style="list-style-type: none"> за износи над 5.000 ЕУР 		0,80% мин. 1.000 ден.
Г. Брз трансфер на пари - Money Gram		
<ul style="list-style-type: none"> исплата на странска валута по основ на пристигнат прилив преку глобалниот систем Money Gram 		Без надоместок
<ul style="list-style-type: none"> уплата на странска валута за брз трансфер на пари во странство преку глобалниот систем Money Gram – тарифа во согласност со договорот на банката со Money Gram (во денарска противвредност пресметан по куповен курс на Банката за менувачко работење): 		

Уплати кон Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Косово, Романија, Србија и Словенија:

Износ	Провизија
0,01 - 100,00 ЕУР	5,00 ЕУР
100,01 - 200,00 ЕУР	9,00 ЕУР
200,01 - 300,00 ЕУР	11,50 ЕУР
300,01 - 500,00 ЕУР	13,00 ЕУР
500,01 - 2500,00 ЕУР	20,00 ЕУР

Останати уплати:

Износ	Провизија
0,01 - 50,00 ЕУР	6,90 ЕУР
50,01 - 150,00 ЕУР	13,00 ЕУР
150,01 - 300,00 ЕУР	15,00 ЕУР
300,01 - 450,00 ЕУР	20,00 ЕУР
450,01 - 600,00 ЕУР	30,00 ЕУР
600,01 - 750,00 ЕУР	40,00 ЕУР
750,01 - 900,00 ЕУР	45,00 ЕУР
900,01 - 1300,00 ЕУР	60,00 ЕУР
1300,01 - 1900,00 ЕУР	90,00 ЕУР
1900,01 - 2500,00 ЕУР	115,00 ЕУР

Девизен платен промет за физички лица**Девизен платен промет-резиденти****Девизен пренос на сопствена сметка во земјата**

• во Банката	Без надоместок
• во други банки	0,10% од денарската противвредност мин. 250 ден. макс. 30.000 ден. + 300 ден. СВИФТ

Б. Девизни плаќања во земјата

• на нерезидентни сметки во Банката	0,075% од денарската противвредност мин. 150 ден. макс. 30.000 ден.
• на нерезидентни сметки во други домашни банки	0,15% од денарската противвредност мин. 250 ден. + 300 ден. СВИФТ

В. Ностро дознаки

• дознаки во странство до 9.000 ден.(во денарска противвредност на валутата која се испраќа)	50 ден. + 300 ден. СВИФТ OUR трошоци - 500 ден.
• дознаки во странство од 9.001 ден.(во денарска противвредност на валутата која се испраќа)	0,15% од денарската противвредност мин. 350 ден. + 300 ден. СВИФТ OUR трошоци - 900 ден.

Г. Измена на инструкции

Д. Обработка на девизен прилив од странство за комитенти на други домашни банки	0,1% мин. 100 ден. или по тарифа на домашната банка
--	---

Г. Денарски плаќања во земјата во корист на сметка на нерезидент

0,15% мин. 200 ден. макс. 30.000 ден.

Е. Други услуги

• Водење на девизна трансакциска сметка во валута CHF	0,05% мин.100 ден. макс. 500 ден./месечно*	
• Водење на штедна книшка по видување во валута CHF	0,05% мин.100 ден. макс. 500 ден./месечно*	
• Водење сметка на неактивен корисник – физичко лице со исклучок на сметка во валута CHF	50 ден./месечно*	
• Водење на неактивна штедна книшка по видување лице со исклучок на штедна книшка по видување во валута CHF	300 ден. годишно*	
• пријавување девизна штедна книшка/сметка за неважечка	100 ден.	18 ден. ДДВ
• пресметка на камата за поединечен износ за одреден период	200 ден.	36 ден. ДДВ
• затворање сметка врз основа на судско решение и во согласност со закон	Без надоместок	
• затворање сметка на барање на корисник	200 ден.	

*Доколку на денот на задолжувањето, висината на надоместокот е повисока од состојбата на сметката, се задолжува надоместок во висина на состојбата на сметката.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА**од понеделник до петок**

Прием и обработка на налози за плаќање во валута на тековниот пресметковен ден	КИБС	Од 08:00 до 14:20 часот
	МИБС	Од 08:00 до 16:15 часот
	Интерен клиринг на Банката	Од 08:00 до 18:00 часот
Уплата и исплата на готовина на или од сметка на корисник на сметка во Банката, на благајна во Банката	од 08:00 часот до 18:00 часот	

Прием на налози за плаќање со иден датум на извршување	од 08:00 часот до 18:00 часот
во сабота	
Готовински уплати и исплати, како и безготовински плаќања помеѓу сметките што се водат во Регистарот на корисник на сметки во Банката	од 09:00 часот до 13:00 часот (во филијалите/експозитурите кои работат во сабота)

ТЕРМИНСКИ ПЛАН ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

Прием на налози	од понеделник до петок од 08:00 до 16:00 часот
Налози примени до 15.30 часот	датум на валута тековен ден
Налози примени по 15.30 часот	датум на валута нареден ден

ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ

Пакети за физички лица	Надоместок
SMS 1 ПАКЕТ	3 денари по порака
E-MAIL ПАКЕТ	Без надоместок
E-MAIL ПЛУС ПАКЕТ	15 денари, месечно
SMS ПАКЕТ	Без надоместок
SMS ПЛУС ПАКЕТ	30 денари, месечно